



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 20 септември 1978

Скопје

Број 33

Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

400.

Врз основа на член 49 став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73, 45/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРОШОЦИ

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација се усогласуваат со движењето на просечните животни трошоци во Републиката, така да истите се зголемуваат за 15,6% од 1 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1155/1
24 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

401.

Врз основа на член 9 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ТОПИЛНИЦАТА ЗА ЦИНК И ОЛОВО „ЗЛЕТОВО“ Т. ВЕЛЕС

1. Во Одлуката за давање на кредитни олеснувања на Топилницата за цинк и олово „Злетово“ — Титов Велес („Службен весник на СРМ“, бр. 4/78), во точката 1, зборовите: „за 50%“ се заменуваат со зборовите: „и тоа 50% за 1977 и 90% за 1978 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дов. бр. 23-102/1
7 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

402.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ број 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Димче Стојанов-Мире, директор на Архивот на Македонија, сметано од 1. 9. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1671/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

403.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија д-р Иван Катарчиев, директор на Народната и универзитетска библиотека — Скопје, сметано од 1. 9. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1672/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

404.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Лучиќ-Марковска Јела, советник во Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1673/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

405.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Катица Михајловска, секретар на Одборот за здравство и социјална политика на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1674/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

406.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР
НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешува од функцијата директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје д-р Иван Катарџиев, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 9. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1676/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

407.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО СКОПЈЕ**

1. Се именува за директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје Димитар Солев, директор на Телевизија Скопје, сметано од 1. 9. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1677/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

408.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за информации Ратка Бакалиноска, советник на републичкиот секретар за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-1678/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

409.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за народна одбрана Стојан Атанасов, претседател на Општинскиот суд — Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1679/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

410.

Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО**

1. Д-р Ванчо Проевски, советник на републичкиот секретар за правосудство, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1680/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

411.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА
УПРАВА ЗА ПРИХОДИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

1. Се именува за директор на Републичката управа за приходи во Републичкиот секретаријат за финансии Костадин Поповски, советник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1681/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

412.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА
УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ВО
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИИ

1. Се именува за директор на Републичката управа за имотно-правни работи во Републичкиот секретаријат за финансии Страшко Кралевски, советник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1682/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

413.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРАТ
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИИ

1. Се именува за главен инспектор на Републичкиот финансиски инспекторат во Републичкиот секретаријат за финансии Боро Петревски, раководител на Инспекцијата за приходи и буџет во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1683/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

414.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за финансии Благој Андоновски, советник во работната заедница на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1684/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

415.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за финансии Нестор Несторовски, советник во работната заедница на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1685/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

416.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за индустрија Владо Шелев, советник на републичкиот секретар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1697/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

417.

Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА

1. Боро Равњански, советник на републичкиот секретар за индустрија, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1698/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

418.

Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА

1. Киро Николовски, советник на републичкиот секретар за индустрија, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1699/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

419.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство Ристо Крунчевски, советник во Работната заедница на Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1700/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

420.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Се именува за главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патишта во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски Борис Шумковски, главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1701/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

421.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТЕН СООБРАКАЈ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Се именува за главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патен сообраќај во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски Живорад Масларевски, инспектор во Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1702/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

422.

Врз основа на член 46 став 1 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Никола Белковски, главен инспектор на Републичкиот инспекторат за железници и жичарници во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1703/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

423.

Врз основа на член 46 став 1 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПТТ И РАДИОСООБРАКАЈ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

1. Бојан Јончевски, главен инспектор на Републичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1704/1

14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

424.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА УРБАНИЗАМ

1. Се разрешува од функцијата помошник на републичкиот секретар за урбанизам инж. Владо Косевски, поради заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1705/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

425.

Врз основа на член 29 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1. Ферит Вељан, помошник на републичкиот секретар за наука и образование, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1706/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

426.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за меѓународни односи Гордана Мишковска, советник во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1707/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

427.

Врз основа на член 30 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Трајан Петровски, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1708/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

428.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за законодавство и организација Никола Конески, раководител на група во Секретаријатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1709/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

429.

Врз основа на член 44 став 2 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

1. Коста Христов, директор на Републичката геодетска управа, повторно се именува на истата функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1710/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

430.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се именува за директор на Архивот на Македонија Александар Алексиев, директор на Радио — Скопје, сметано од 1. 9. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1711/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

431.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се именува за заменик на директорот на Архивот на Македонија Тодор Талевски, помошник на директорот на Архивот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1712/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

432.

Врз основа на член 29 став 3 и член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. Милчо Балевски, помошник на републичкиот секретар за информации, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1716/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

433.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

I. Се утврдува престанок на функцијата членови на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви поради изборот за членови на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија на

— Дургут Едиповски и
— Тахир Кадриу.

II. За членови на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви се именуваат:

1. Христо Георгиевски, советник во Стопанската комора на Македонија и

2. Атанас Мечев, заменик на републичкиот секретар за финансии.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1717/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

434.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ**

1. Се именува за директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансии, материјалното работење и сообраќајот Миле Крчковски, заменик на републичкиот секретар за правосудство, сметано од 1. 10. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1713/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

435.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА**

1. Се разрешува од функцијата потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација Владислав Мишев, поради заминување на друга должност, сметано од 1. 10. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1714/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

436.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ

1. Се именува за заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот Владислав Мишев, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, сметано од 1. 10. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1715/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

437.

Врз основа на член 139 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75 и 4/78), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ПОТВРДА

Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка потврда („Службен весник на СРМ“ бр. 26/75) во член 5 став 1 по зборовите „Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата“, запишката и зборовите во продолжение на реченицата „како и дали се исполнети условите за издавање на возачка дозвола односно дозвола за возач на трактор, што се и услови за допуштање на возачки испит“, се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-8538/1
19 август 1978 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

438.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 17 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распределба на доходот на Централното основно училиште „Борис Кидрич“ во село Крани, општина Ресен, усвоена на собирот на работните луѓе во март 1977 година, на седницата од 29 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распределба на доходот на Централното основно училиште „Борис Кидрич“ во село Крани, општина Ресен, усвоена на собирот на работните луѓе во март 1977 година во делот кој се однесува на наставниците што изведуваат предметна настава и немаат оформено образование за групата предмети по кои изведуваат настава.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Борис Кидрич“ во село Крани, општина Ресен, на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение У. бр. 84/77 од 14 декември 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 17 од оспорената самоуправна спогодба во делот кој се однесува на наставниците кои изведуваат предметна настава а немаат оформено образование за групата предмети по кои изведуваат настава. Судот поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставното начело за наградување според трудот и со ставот 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76).

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека според оспорениот член 17 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, наставниците од несоодветен профил, кои изведуваат одделенска или предметна настава, ќе примаат личен доход како учител.

5. Во ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното образование и воспитание стручната подготовка како услов за изведување на наставната дејност е алтернативно предвидена на тој начин што е утврдено дека:

— наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група или педагошка академија — отсек за одделенска настава. Исто така, наставници за одделенска настава можат да бидат и лица што завршиле учителска школа;

— наставници по предметна настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 од самоуправната спогодба на училиштето е предвидено наставникот по предметна настава, кој не изведува настава по предметот од групата што ја завршил на соодветната виша или високообразовна организација, туку предава друг предмет, во поглед на стручната подготовка да се третира како наставник со средна стручна подготовка (учител). Судот утврди дека не е во согласност со начелото за наградување според трудот и со ставот 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование. Судот смета дека може да се предвиди намалување на аконтацијата на личниот доход на наставниците

кои изведуваат настава по предмет за кој не го оформиле своето образование затоа што тие всушност не ги исполнуваат во потполност условите за изведување настава по соодветниот наставен предмет. Овие наставници ги исполнуваат само условите во поглед на степенот на образованието, но не и во поглед на содржината на наставниот предмет. Меѓутоа, тоа намалување не може да се определува така што аконтацијата на личниот доход на овој наставник да се изедначи со аконтацијата на личниот доход на учителот кој има средна стручна подготовка и изведува одделенска настава.

Оваа одлука Судот ја донесе на седница без јавна расправа согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Зако-

нот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, бидејќи оцени дека натамошното разјаснување на предметот на спорот од страна на учесниците во постапката не беше неопходно.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 84/77
29 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

317.

Врз основа на член 72 од Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74) и член 114 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77), Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат правата и обврските од трудот и по основ на трудот на работниците на работа кај работните луѓе што вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, на работниците вработени кај земјоделски производители или во семејства и на работници вработени кај други физички и граѓанско-правни лица (во натамошен текст: работодавачи) и тоа:

- начинот и условите за засновање на работен однос;
- распоред на работното време;
- критериумите и мерилата за личниот доход, надоместокот на личниот доход и други примања;
- должината на дневниот, неделниот и годишниот одмор, како и отсуствата од работа;
- условите и начинот на користење на средствата за заеднички потреби;
- заштита при работа и посебна заштита на жени, младинци и инвалиди;
- условите, начинот и основот за престанок на работен однос;
- должината на отказниот рок;
- заштита на правата на работниците;
- постапката за изменување и дополнување на Колективниот договор;
- преодни и завршни одредби.

Член 2

Колективниот договор се склучува за територијата на Социјалистичка Република Македонија и е задолжителен за работниците и работодавачите.

Член 3

На работниците на работа кај работодавачи не можат да им се даваат помали права и да им се утврдуваат понеповолни услови за работа од правата и условите утврдени за работниците во организациите на здружениот труд.

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Член 4

Работниот однос се заснова со писмен договор (договор за работа) меѓу работодавачот и работникот.

Договорот за работа содржи:

- начинот и условите за засновање на работен однос;
- видот на работата што работникот ќе ја врши;
- распоредот на работното време, одморите и отсуствата од работа;
- висината, начинот на пресметувањето, рокот за исплата на личниот доход, надоместокот на личниот доход и други примања;
- условите за заштита при работа;
- должината на отказниот рок и друго.

Кога работникот заснова работен однос како приправник, договорот од претходниот став задолжително содржи и одредби за времетраењето на приправничкиот стаж и рокот за пријавување и полагање на приправнички испит.

Член 5

Договорот за работа се склучува пред стапувањето на работникот на работа, на посебно пропишан образец.

По еден примерок од договорот за работа работодавачот го доставува за евиденција на општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот и заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на подрачјето каде што е издадено одобрението за вршење на соодветна дејност, во рок од 8 дена од денот на склучувањето.

Образецот на договорот за работа од став 1 на овој член го пропишува републичкиот секретар за труд.

Член 6

Работникот заснова работен однос под условите утврдени со договорот за работа, а во согласност со овој колективен договор и Законот.

Член 7

На секое и под исти услови му е достапно вработување и работа кај работодавачот.

При засновувањето на работниот однос посредува надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

Потребите за работници, условите во поглед на стручната подготовка за одредено занимање, односно насока или струка, рокот на поднесување на пријавите и другите услови потребни за обавување на работите, работодавачите ги пријавуваат на надлежната самоуправна интересна заедница за

вработување, која задолжително ги објавува преку средствата за информирање.

Рокот на поднесување на пријавите не може да биде пократок од 8, ниту подолг од 15 дена од денот на објавувањето.

Член 8

Изборот помеѓу кандидатите, работодавачот мора да го изврши во рок од 15 дена од денот на истекувањето на рокот за поднесување пријави.

За извршениот избор, сите пријавени кандидати писмено се известуваат во рок од 8 дена од денот на извршениот избор, а избраниот кандидат и за денот кога треба да го потпише договорот за работа.

На секој избран кандидат истовремено мора да му се достави на увид Колективниот договор за правата и обврските од работен однос на работниците на работа кај работодавачите.

Член 9

Работникот е должен да стапи на работа во рок од 3 дена од денот на склучувањето на договорот за работа, ако со договорот не е определен друг рок.

Ако работникот без оправдани причини не стапи на работа во определениот рок, се смета дека договорот не бил склучен.

Работодавачот може да го раскине склучениот договор за работа пред работникот да стапи на работа само во случај на виша сила поради која престанала потребата за работа на работникот.

Член 10

Работен однос може да се заснова меѓу работник и работодавач и кога тие се членови на потесното семејство и живеат во заедничко домаќинство, под услов работникот работата да ја врши како свое единствено занимање и да има склучено договор за работа.

Како членови на потесното семејство се сметаат брачниот другар, децата и родителите на работодавачот.

Член 11

Работникот заснова работен однос кај работодавачот на неопределено време.

По исклучок, работникот заснова работен однос чие траење е однапред определено (работен однос на определено време) во случаи: кога работите по својот карактер траат определено време (сезонски работи и слично), кога привремено се зголеми обемот на работата (зголемено побарување на сезонски производи или услуги и слично) и кога треба да се замени привремено отсутен работник (отслужување на воен рок, подолго отсуство, боледување и сл.).

Работен однос на определено време со полно работно време за вршење на сезонски работи може да трае најдолго 9 месеци, а за зголемен обем на работа најдолго 6 месеци во текот на една календарска година.

Работникот од став 2 на овој член ги има сите права и обврски на работник кој засновал работен однос на неопределено време.

Член 12

Работниот однос заснован на определено време, надвор од случаите утврдени во претходниот член, се смета за работен однос на неопределено време.

Член 13

Работникот кој заснова работен однос на определено време и кој согласно со член 24 од овој Колективен договор ќе оствари вкупно поголем број на часови од 42-часовна работна недела во периодот во кој е во работен однос, има право да бара тие часови на работа да му се пресметаат во работни денови со полно работно време, кои му се засметуваат во работно искуство.

Член 14

Работникот кој засновал работен однос на определено време за замена на привремено отсутен работник или за зголемен обем на работа се смета дека засновал работен однос на неопределено време, ако на работникот кој го заменува му престанал работниот однос или ако привремено зголемиот обем на работа станал траен.

Член 15

Лицата кои завршиле средно, више и високо образование за да стекнат искуство за самостојно работење во рамките на своето стручно образование, односно насока, засноваат работен однос како приправници.

Приправниците имаат исти права, обврски и одговорности како и другите работници во зависност од работите, односно работните задачи што ги вршат.

Член 16

Оспособувањето за самостојно вршење на работи, односно работни задачи во својство на приправник (приправнички стаж) не може да трае подолго од 6 месеци, доколку со закон не е поинаку определено.

Член 17

Приправникот заснова работен однос на неопределено време.

По исклучок, приправникот заснова работен однос на определено време, во случај кога приправничкиот стаж е услов за полагање на соодветен стручен испит.

Член 18

Проверката на општата и стручната способност на приправникот за самостојно вршење на работите и работните задачи за кои го засновал работниот однос се врши преку полагање на стручен испит, врз основа на однапред изготвена програма.

Член 19

Стручниот испит се полага пред комисија што ја формира органот на управата на општината надлежен да го издаде одобрението за вршење на соодветната дејност.

Членови на комисијата можат да бидат само работници кои имаат најмалку ист степен и вид на образование како и приправникот.

Член 20

Приправникот го полага стручниот испит најдоцна 15 дена до истекот на приправничкиот стаж. Ако приправникот од став 1 не го положи стручниот испит, има право уште еднаш да го полага до истекот на предвидениот приправнички стаж.

Доколку и при повторното полагање не покаже задоволителни резултати, со денот кога и по втор пат не го положил стручниот испит му престанува работниот однос и може повторно да заснова работен однос како приправник.

Член 21

Работникот има право и должност да ги врши работите, односно работните задачи заради чие вршење го заснова работниот однос, а кои се утврдени со договорот за работа.

За време на траењето на работниот однос работникот може да биде распореден на секоја работа која одговара на неговата стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа.

Член 22

Работникот е должен привремено да ги врши работите кои не одговараат на неговата стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа само во исклучителни околности утврдени во договорот за работа и тоа додека траат тие околности, а особено: во случај на виша сила, несреќа која настанала или која непосредно претстои и слично.

Во случаите од претходниот став, работникот има право на личен доход во висината на личниот доход што би го остварил кога би ја вршел својата работа.

III. РАСПОРЕД НА РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 23

Работното време на работниците не може да биде подолго од 42 часа во неделата (полно работно време).

Работната седмица трае најмалку пет работни дена.

На работникот помлад од 18 години, полното работно време му изнесува 36 часа во неделата.

Член 24

Ако природата на работата, односно работните задачи или организацијата на трудот тоа го бараат, работното време во земјоделството, градежништвото, угостителството и сообраќајот може да се распореди така што во определен временски период во текот на годината да изнесува повеќе од 7 часа дневно, но не повеќе од 12 часа, со тоа што вкупното работно време во текот на годината да не биде во просек подолго од 42 часа неделно.

Распоредот на работното време во смисла на претходниот став се утврдува со договорот за работа.

Член 25

Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време во угостителството, занаетчиството и во другите услужни дејности го утврдува собранието на општината.

Член 26

Работниците кои работат во смени, можат да работат без прекин во иста смена најдолго една недела.

На нокна работа не може да се распореди работник на кој според наодот на лекарската комисија нокната работа може да му ја влоши здравствената состојба.

Под нокна работа се подразбира работа извршена меѓу 22 часот и 5 часот во наредниот ден.

Член 27

Работното време на работниците може да трае и подолго од полното работно време во следните случаи:

— во случај на виша сила или несреќа која се случила или непосредно се заканува;

— давање помош на организациите на здружен труд кога ќе се случи несреќа или кога непосредно им се заканува;

— кога е неопходно да се заврши започнатиот процес на работа, чиј прекин со оглед на организацијата и технологијата на работата би предизвикал значителна материјална штета и загрозување на животот и здравјето на луѓето;

— да се спречи расипување на сировини или материјали, односно да се отстрани дефект на средствата за работа;

— да се замени ненадејно отсутен работник, ако работата не трпи прекин.

Во случаите од претходниот став, работникот е должен да работи.

Работното време подолго од полното работно време може да трае само онолку време колку што е неопходно потребно да се отстранат опасностите, односно да се спречат штетните последици.

Член 28

На работа подолга од полното работно време не може да се одреди работник на кој според наодот на лекарската комисија таквата работа би можела да му ја влоши здравствената состојба.

Член 29

Работното време подолго од 42 часа во неделата во смисла на овој Колективен договор се смета како посебен услов на трудот при утврдувањето на личниот доход на работниците.

Член 30

Работникот кој работи на работи за кои со договорот за работа е предвидено работно време пократко од полното работно време, ги има сите права и обврски од работата и по основ на трудот и истите ги остварува во зависност од должината на времето поминато на работа и постигнатите резултати во работата.

Член 31

Работодавачот кој вработил работник со неполно работно време е должен да води евиденција и во рок од 5 дена од денот на вработувањето на таков работник да го извести општинскиот орган на управата надлежен за работи на трудот.

IV. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ, НАДОМЕСТ НА ЛИЧЕН ДОХОД И ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 32

За својата работа работникот има право на личен доход кој се одредува во зависност од:

- придонесот во работата на работникот;
- обемот на работата (според оствареното количество производи и услуги);
- квалитетот на резултатите на трудот (квалитетот на производот, односно услугата, извршените работи и задачи);
- остварените заштеди во работењето;
- сложеноста на работата;
- условите на работењето.

Член 33

Личниот доход по работник се утврдува со Договор за работа и за полно работно време и нормален работен учинок не може да биде помал од 65% од просечниот чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Утврдениот личен доход со Договорот за работа може да биде и помал, ако работникот не го остварува просечниот работен учинок, но не може да биде помал од загарантираниот личен доход.

Член 34

На секој работник му се гарантира личен доход, по основ на резултатите од работата, најмалку во висина која ја обезбедува неговата материјална и социјална сигурност.

Член 35

Висината, начинот на пресметувањето и рокот на исплатата на личниот доход на работникот се утврдува со договорот за работа.

Исплатата на личниот доход на работникот треба да се врши најдоцна до десетти во месецот за претходниот месец.

На работникот треба да му се даде писмена пресметка на личниот доход.

Член 36

Потписниците на договорот се согласија до несудувањето на критериуми за определување на правата на работниците по основ на минат труд, што ќе бидат утврдени со закон или општествен договор, работникот да го остварува своето право по основ на минат труд врз основа на работен стаж во соодветен процент од аконтацијата на личните доходи и тоа:

- за работен стаж од 2—5 години 1%;
- за работен стаж од 5—10 години 3%;
- за работен стаж од 10—15 години 5%;
- за работен стаж од 15—20 години 7%;
- за работен стаж од 20—25 години 9%;

- за работен стаж од 25—30 години 11%, за жени 15%;
- за работен стаж од 30—35 години 13%, за жени 15%;
- за работен стаж над 35 години 15%.

Член 37

Личниот доход на работникот се зголемува и тоа:

- за работа подолга од полното работно време 30%;
- за работа во денови на неделен одмор, државни и национални празници 50%;
- за нокна работа (работа извршена меѓу 22 и 5 часот во наредниот ден) 25%.

Член 38

На работникот му припаѓа надомест на личниот доход во следниве случаи:

- за денови на празници во кои не се работи;
- за време на користење на годишен одмор;
- стручно оспособување;
- боледување, отсуство поради бременост и породување;
- отсуство поради нега на дете;
- за време на воена вежба, оспособување и обука за одбрана и заштита, јавување на покани од воени и други органи, за вршење на јавни функции.

Во случаите од претходниот став, на работникот му припаѓа надомест на личен доход во висина на просечната аконтација на личниот доход за последните три месеци, доколку со закон поинаку не е определено.

Надоместокот на личен доход во случаите од став 1, алинеја 6, работодавачот го исплатува на товар на соодветниот орган.

Член 39

За користење на платено отсуство до 7 дена, на работникот му припаѓа надомест на личен доход во висина на просечната аконтација на личниот доход за последните три месеци.

Член 40

Во отказниот рок, за време на отсуствувањето на работникот од работа, на работникот му припаѓа надомест на личен доход во висина на просечната аконтација на личниот доход за последните три месеци.

Член 41

Висината на надоместокот на личниот доход за првите 30 дена спреченост на работа поради боледување, определено лекување или медицинско испитување во текот на работното време или поради лекување на заболел член на семејството изнесува во следните проценти од пропишаната основица и тоа:

- за боледување до 7 дена 80%;
- за боледување над 7 дена до 30 дена 90%;
- во случај на боледување поради несреќа при работата или кога е тоа со закон предвидено 100%.

Основицата за надомест на личен доход во случаите од претходниот став се утврдува врз основа на просечната аконтација на личниот доход на работникот за последните три месеци, доколку со закон не е поинаку определено.

Член 42

За време на отсуство поради бременост и породување или нега на дете, на работникот му припаѓа надомест на личен доход кој се утврдува врз основа на просечната аконтација на личниот доход остварен за последните три месеци, доколку со закон не е поинаку определено.

Член 43

Работник кој се наоѓа во притвор, односно истражен затвор до 6 месеци има право на надоместок на личен доход додека трае притворот, од-

носно истражниот затвор во висина на една третина од просечната аконтација на личниот доход за последните три месеци, односно на една половина ако издржува семејство, до колку со закон не е поинаку предвидено.

Надоместокот од претходниот став работодавачот го исплатува на товар на органот што го наредил притворот, односно истражниот затвор.

Член 44

За надоместоците на личен доход наведени во член 39, 40 и 43 решение донесува работодавачот по писмено барање на работникот.

Против решението од претходниот став, работникот има право на приговор до работодавачот за преиспитување на решението во рок од 8 дена од приемот на решението.

Член 45

На работникот му припаѓа дневница за службено патување, надоместок за патни и други трошоци (користење на сопствено возило за службени цели), надомест за работа на терен, надомест за одвоен живот од семејството, надомест за селидбени трошоци, за превоз на работникот за доаѓање и враќање од работа во износ кој не може да биде помал од износот што се признава на работниците во организациите на здружениот труд.

Член 46

На приправникот му припаѓа личен доход најмалку 80% од личниот доход кој е предвиден за работник со иста квалификација, а кој врши работи за кои приправникот се оспособува во текот на приправничкиот стаж.

V. ОДМОР И ОТСУСТВА

Член 47

Работникот со еднократно полно работно време има право на одмор во текот на работата во траење од 30 минути.

Одморот од претходниот став не може да се користи на почетокот и на крајот на работното време.

На одмор во текот на работата имаат право и работници кои работат со скратено работно време, ако според распоредот овој одмор падне во времето кога тие работат.

Времето на одмор од став 1 и 3 на овој член се смета како време поминато на работа.

Член 48

Работникот има право на дневен одмор меѓу два последователни работни дена во траење од најмалку 12 часа непрекинато.

Член 49

Работникот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато.

Ако е неопходно работникот да работи на денот на неделниот одмор, таквиот одмор му се обезбедува во текот на истата или наредната седмица.

Член 50

Работникот има право да користи годишен одмор по истекот на времето на непрекинатата работа која не може да биде подолга од 6 месеци.

Работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 18, а најмногу 30 работни дена.

На работник помлад од 18 години мора да му се обезбеди годишен одмор по основите и мерилата по кои се утврдува должината на годишниот одмор на другите работници, зголемен за 7 работни дена.

Член 51

Работник кој засновал работен однос на определено време има право на годишен одмор чие траење не може да биде подолго од 18 работни дена во текот на една календарска година.

Со договорот за работа се утврдува под кои услови и колку време трае годишниот одмор на работникот од претходниот став.

Член 52

Должината на годишниот одмор се утврдува со договорот за работа, зависно од: условите на работа, резултатите на работата, работното искуство и социјалните услови под кои работникот живее.

1. Според работното искуство

— работник до 3 год. раб. иск.	18 дена
— " од 3 до 10 год.	20 дена
— " од 10 до 15 год.	22 дена
— " од 15 до 20 год.	24 дена
— " од 20 до 25 год.	26 дена
— " од 25 до 30 год.	28 дена
— работник со над 30 год. раб. иск.	30 дена

2. Според условите на работа, резултатите на работата и посебните социјални услови

— на работник кој работи тешки работи	3 дена
— за резултатите во работата (за лагање, дисциплина)	2 дена
— на работник инвалид на трудот II и III категорија на инвалидност и работник воен инвалид со над 50% инвалидност	3 дена
— на работник-мајка со дете до 1 година	4 дена
— на работник-мајка со едно или повеќе деца до 7 год. живот	4 дена
— на самохрана мајка со едно или повеќе деца до 15 год.	6 дена

Член 53

Работодавачот е должен на работникот кој ќе заснова работен однос со друг работодавач, да му овозможи користење на годишниот одмор, до колку работодавачот кај кој работникот го засновал работниот однос не ја презел таа обврска.

Член 54

Работникот има право да го користи годишниот одмор во непрекинато траење.

Работникот може да го користи годишниот одмор и во два дела на начин утврден со договорот за работа, така што едниот дел да трае најмалку 12 работни дена.

Член 55

Работник кој го започнал користењето на годишниот одмор кон крајот на тековната календарска година, го продолжува користењето на годишниот одмор без прекин во наредната календарска година.

Член 56

Одобрено боледување за време на користењето на годишниот одмор не се засметува во годишен одмор. Не се засметуваат во годишен одмор отсуствата по било кој основ кои се признати во работен стаж.

На работник-жена која оди на породилно отсуство ќе и се обезбеди користење на годишниот одмор пред одењето на породилно отсуство, односно по истекот на породилното отсуство.

Член 57

Работникот има право да отсуствува од работа со надомест на личниот доход до 7 работни дена во текот на една календарска година во следните случаи: при стапување во брак, породување на член

од потесното семејство, смрт на член на потесното семејство, полагање на стручен испит и сл.

Во случај на полагање на стручен испит, отсуството од работа со надомест на личен доход може да трае и повеќе од 7 работни дена.

Одлука за отсуство од работа од претходниот став донесува работодавачот, согласно договорот за работа.

Член 58

Работникот има право на отсуство од работа без надоместок на личен доход во случаите и под условите утврдени со договорот за работа.

VI. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ

Член 59

Работникот има право на регрес за годишен одмор кој изнесува најмалку 50% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, ако кај истиот работодавач работел непрекинато 6 месеци.

Ако работникот во текот на истата календарска година засновал работен однос со друг работодавач, а правото од претходниот став не го искористил кај тој работодавач, работодавачот со кој го засновал работниот однос е должен тоа да му го обезбеди.

Член 60

Работодавачот може да му обезбеди на работникот надомест за исхрана (топол оброк) во текот на работата кој не може да изнесува повеќе од 10% од просечниот чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Член 61

Работодавачот обезбедува средства за дополнително образование, стручно усовршување, за организирана рекреација или културна активност на работниците и тоа најмалку во висина од 30 динари годишно по вработен.

Потписниците на Колективниот договор ќе се ангажираат издвоените средства во смисла на претходниот став да се уплатуваат на посебна сметка на самоуправните интересни заедници.

Потписниците ќе се ангажираат надлежниот орган на самоуправната интересна заедница да донесе самоуправен општ акт за начинот и условите на користење на средствата за заеднички потреби (план и програма).

Со средствата од став 1 на овој член ќе управува соодветниот орган утврден со самоуправниот општ акт од претходниот став.

Член 62

Работодавачот е должен да плаќа придонес за задоволување на станбените потреби на работниците по стапка која е утврдена со самоуправна спогодба, односно општествен договор на ниво на општина или со самоуправните општи акти на самоуправните интересни заедници за становање во општината.

Придонесот се уплатува при секоја исплата на личниот доход.

Потписниците на Колективниот договор ќе се ангажираат самоуправната интересна заедница за становање да обезбеди: отварање на посебна жиро сметка, уплатување на придонесот, следење на уплатата, како и насочувањето на овие средства.

Потписниците ќе се ангажираат, надлежниот орган на самоуправната интересна заедница за становање да изработи самоуправен општ акт (статут, правилник) за насочување на средствата од став 1 на овој член.

Член 63

Средствата од претходниот член ќе се користат за следните намени:

— за изградба, односно купување на станови за работниците;

- за надомест на делот на станарината за поедини работници;
- за подобрување на условите за живеење на работниците.

VII. ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА ЖЕНИ, МЛАДИНЦИ И ИНВАЛИДИ

Член 64

Работодавачот е должен да ги обезбеди сите услови утврдени со Закон и други прописи во поглед на заштита при работа, а особено на оние работи на кои постои опасност по животот и здравјето на работникот.

Член 65

Работник помлад од 18 години, инвалид на трудот и работник-жена не можат да работат на работи на кои се вршат особено тешки физички работи, ниту други работи кои би можеле штетно и со зголемена опасност да влијаат на нивното здравје или на животот.

Член 66

Работник помлад од 18 години, како и работник-жена за време на бременост и возраст на детето до 1 година не можат да бидат одредени на нокна работа и на работа подолга од полното работно време.

Член 67

За време на бременост работник-жена не може да се распоредува на работа која штетно влијае на нејзиното здравје и здравјето на детето.

Член 68

За време на бременост и породување, работник-жена има право на отсуство во траење од 180 дена непрекинато.

Право на отсуство од претходниот став има и работник-жена која усвоила дете помладо од 6 месеци до навршување на 6 месеци живот на детето.

Во случај на смрт на мајката или ако мајката го остави детето, право на користење на останатиот дел на отсуството од став 1 се пренесува на таткото, односно посвоителот на детето, односно лицето кое го негува детето.

Член 69

Врз основа на наодот на лекарот, работник-жена може да го отпочне користењето на породилното отсуство 45 дена пред породување, а задолжително 28 дена пред породувањето.

Ако породувањето настапи пред да изминат 28 дена од денот кога е почнато породилното отсуство, работникот-жена неискористениот дел од отсуството може да го искористи по породувањето.

Во случај на мртво родено дете или ако детето умрело пред истекот на отсуството, работникот-жена има право на користење на отсуство колку што според наодот на лекарот е потребно да се закрепи од породувањето и од психичката состојба предизвикана со смртта на детето, а не помалку од 42 дена.

Член 70

Работник-жена, како и лицата од став 2 и 3 од член 68 на овој колективен договор со дете до едногодишна возраст има право да работи 4 часа дневно, ако тоа го бара.

Распоредот на користењето на работното време, односно распоредот на вкупното отсуство од работа во случајот од претходниот став се утврдува поединечно со договорот за работа.

По навршувањето на едногодишна возраст на детето, работникот од став 1 на овој член има право да работи 4 часа дневно и до 3 години возраст

на детето, ако по наод на лекарската комисија на детето му е неопходна поголема нега со оглед на општата состојба на неговото здравје.

Скратеното работно време од овој член се смета како полно работно време.

Член 71

Ако на работникот му се намали здравствената и работната способност и според преостанатата работна способност се распореди на определени работи или ако со професионална рехабилитација се оспособил за определени работи на кои остварува низок личен доход, има право на надомест на личниот доход во висина на просечната аконтација на личниот доход што ја остварил во последните три месеци или последната година, ако тоа за работникот е поповолно, пред настапувањето на намалувањето на здравствената, односно работната способност.

Член 72

Работникот со работен стаж над 35 години (маж), односно со над 30 години (жена), кој поради намалена работна способност е распореден на други работи, има право да учествува во распределбата на средствата за личен доход како лицата од претходниот член од Колективниот договор, а по основ на начелата на заемност и солидарност.

VIII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС

Член 73

На работникот му престанува работниот однос во случаите утврдени во Законот за здружен труд, Законот за работни односи и овој колективен договор и тоа:

— кога ќе престане потребата за работа на работникот;

— кога работникот не ги извршува или неуредно ги извршува утврдените обврски;

— кога работникот стори или се обиде да стори кривично дело против работодавачот или против член на неговото семејство;

— кога ќе се отвори стечајна постапка над имотот на работодавачот;

— кога на работодавачот му е одреден или одобрен привремен прекин на работа подолг од 6 месеци;

— ако писмено изјави дека не сака да работи кај работодавачот;

— ако со работодавачот писмено се спогоди да му престане работниот однос;

— ако одбие да работи на работи кои ќе му бидат понудени, а кои одговараат на неговата стручна подготовка и други работни способности стекнати со работа;

— ако при стапувањето во работен однос ги премолчал или дал неистинити податоци во врска со условите на трудот, а тие податоци се суштествени за извршување на работите, односно работните задачи заради кои го засновал работниот однос;

— ако не ги исполнува своите обврски во работата и на тој начин потешко ги повреди заедничките интереси на другите работници или интересите на работодавачот (тешка повреда на работните обврски);

— ако на начин пропишан со закон е утврдено дека е потполно неспособен за работа — со денот кога е доставено правосилно решение за утврдување на потполна неспособност за работа кај работодавачот;

— ако ги исполни условите за лична пензија — со денот кога решението за престанок на работниот однос ќе стане конечно;

— ако му е со одредбите на закон, односно со правосилна одлука на судот или друг орган забрането да врши одредени работи, а не може да му се обезбеди вработување на други работи — со денот на доставувањето на правосилна одлука до работодавачот;

— ако поради издржување на казна затвор мора да биде отсутен подолго од 6 месеци — со денот на стапувањето на издржување;

— ако му биде изречена мерка на безбедност, воспитна или заштитна мерка во траење подолго од 6 месеци и поради тоа мора да биде отсутен од работа — со денот на почетокот на применувањето на таква мерка.

Член 74

Во случаите од став 1 точка 1 до 5 од претходниот член, работниот однос на работникот му престанува со раскинување на договорот за работа.

Раскинувањето на договорот за работа се врши во писмена форма и содржи особено: податоци за работодавачот и работникот, работата што работникот ја врши, признатиот работен стаж на работникот, почетокот и траењето на отказниот рок, денот на престанокот на работниот однос, како и потписи на работникот и работодавачот.

Член 75

Писмениот акт за раскинување на договорот за работа, односно за престанување на работниот однос, на работникот му се врачува непосредно или препорачано преку пошта.

Писмениот акт од претходниот став работодавачот го доставува до општинскиот орган на управата надлежен за работите на трудот, каде што е евидентиран договорот за работа.

IX. ДОЛЖИНА НА ОТКАЗЕН РОК

Член 76

Работникот има право и должност да остане на работа кај работодавачот најмалку 30 дена, а најдолго 6 месеци од денот кога дал писмена изјава дека не сака да работи кај работодавачот и дека го прекинува работниот однос, односно 30 дена од денот на донесувањето на конечна одлука за престанок на работен однос поради тоа што одбил да работи на работата што му е понудена.

Рокот од претходниот став се утврдува со договорот за работа и според должината на работното искуство обично изнесува:

— до 5 години работно искуство	1 месец
— од 5 до 10 години	2 месеца
— преку 10 години	3 месеци

X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 77

Работникот на работа кај работодавачот има право да бара заштита на своите права пред судовите на здружен труд и другите судови, како и пред другите надлежни органи во согласност со Законот.

Член 78

Барање за заштита на своите права работникот поднесува во рок од 30 дена од денот кога дознал за повредата на правата, односно од денот кога му е врачена одлуката со која е повредено неговото право.

Поднесувањето на барањето од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на одлуката со која се утврдува личниот доход, а го задржува извршувањето на одлуката за другите неотуѓиви права на работникот.

Член 79

Работодавачот е должен по барањето на работникот да донесе одлука во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 80

За остварување на заштита на своите права, работникот има право со поднесувањето на барањето до работодавачот да поднесе барање и до општинската инспекција за труд.

Ако општинската инспекција за труд утврди дека е повредено правото на работникот, ќе посредува кај работодавачот.

Работодавачот е должен во рок од 8 дена по одлучувањето да ја извести општинската инспекција за труд за одлуката по барањето за кое таа посредувала.

Член 81

Ако не е задоволен со одлуката или ако работодавачот не донесе одлука во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, работникот има право во натамошниот рок од 30 дена да бара заштита на своето право пред судот на здружен труд.

Заштита на своите права пред судот не може да бара работник кој претходно не барал заштита на своите права кај работодавачот.

Член 82

Правосилната судска одлука донесена во постапката за заштита на правата на работникот, работодавачот е должен да ја изврши во рок од 15 дена од денот на доставувањето на судската одлука, ако во судската одлука не е определен друг рок.

Ако работодавачот не ја изврши судската одлука во рокот од претходниот став, прави тешка повреда на работната обврска.

XI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 83

Измени и дополнувања на овој Колективен договор ќе се вршат на начин и по постапка по која е и склучен.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Овој колективен договор се склучува на неодредено време.

Член 85

Работодавачите се должни склучените договори за работа да ги усогласат со одредбите на овој Колективен договор во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 86

Применувањето и спроведувањето на овој колективен договор го следи Координациониот одбор. Толкување на одредбите на овој колективен договор дава Координациониот одбор.

Член 87

Координациониот одбор ќе се формира во рок од два месеца од денот кога овој колективен договор ќе влезе во сила и е составен од 5 членови, кои согласно ги именуваат потписниците на Колективниот договор.

Член 88

Овој колективен договор се смета за склучен откако текстот ќе го усвои соодветниот орган на потписниците и ќе го потпише овластено лице, а ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

28 август 1978 година
Скопје

За Советот на Сојузот на
За Стопанската комора синдикатите на
на Македонија, Македонија,
Киро Роглев, с. р. Мехмед Нурединовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

318.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на седницата одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците во висина од 7,60% на бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита, од 2,80% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, од 4,80%.

Член 2

За обврзниците на придонесот од здравство и здравствено осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување се утврдува во висина од 11,50% од нето основницата во која се содржи:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита од 4,50% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, од 7,00%.

Член 3

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,40% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

— за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

— за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат

доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 10 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-434/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Општин-
ската заедница на здрав-
ството и здравственото
осигурување,
д-р Ристо Гуров, с. р.

319.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на седницата одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — осигуреници кои имаат сопствена земја (катастарски доход) за 1978 година.

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — осигуреници од член 1 на оваа одлука се плаќа по стапка од 7% на катастарски доход во која се содржани:

— 4% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 3% за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-435/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Општин-
ската заедница на здрав-
ството и здравственото
осигурување,
д-р Ристо Гуров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА

320.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 83 и 86 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружен труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 15 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите: од личен доход од работен однос, од личен доход од вршење на земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита изнесуваат:

- 0,30% од личен доход од работен однос од нестопански дејности;
- 0,70% од личен доход од земјоделска дејност;
- 2% од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
- 2% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-429/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Митко Прочков, с. р. **Димитар Танев, с. р.**

321.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 83 и 86 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на

здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 15 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, кои според Номенклатурата се распоредени во областа од 1 до 11.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот претставува остварениот доход намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Стапката на придонесот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита изнесува 0,18%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-428/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Митко Прочков, с. р. **Димитар Танев, с. р.**

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА

322.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 67 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 5 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГЕВГЕЛИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од вршење на земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на

стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- 0,35% од личниот доход од земјоделска дејност;
- 1% од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност; и
- 1% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука пресанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија за 1978 година, бр. 1663 од 28. 12. 1977 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-437/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-
ресна заедница за опште-
ствена заштита на децата,
Митко Шарланциев, с. р.

323.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 67 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од личен доход од работен однос на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1978 година.

Член 2

Стапката на придонесот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата изнесува:

— 0,50% од бруто личниот доход од работен однос на работниците кои остваруваат личен доход од работен однос.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-436/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-
ресна заедница за опште-
ствена заштита на децата,
Митко Шарланциев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ГЕВГЕЛИЈА

324.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Гевгелија, на седницата одржана на 12 февруари 1978 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1978 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги организациите на здружен труд регистрирани како установи, кои според Номенклатурата се распоредени во областа од 1 до 8.

Основица за пресметување на придонесот претставува доходот намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Стапката на придонесот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура изнесува 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-432/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Самоуп-
равната интересна заедни-
ца на физичката култура,
д-р Тихомир Крантов, с. р.

325.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општината Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Гевгелија, на седницата одржана на 12 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за физичка култура изнесуваат:

- 0,15% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
- 0,35% од личен доход од земјоделска дејност;
- 2% од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
- 2% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-433/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Собранието на Самоуправната интересна заедница на физичката култура,
Митко Прочков, с. р. д-р Тихомир Крантов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГЕВГЕЛИЈА

326.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Гевгелија, на седницата одржана на 29 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, кои според Номенклатурата се распоредени во областа од 1 до 8, од личен доход од работен однос од нестопански дејности, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница на културата изнесуваат:

- 0,40% од доходот на организациите на здружен труд;
- 0,30% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
- 0,45% од личен доход од вршење на земјоделска дејност;
- 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
- 1% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-431/1
5 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на културата,
Митко Прочков, с. р. Зафир Хаџи-Митров, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ГЕВГЕЛИЈА

327.

Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 276, а во врска со член 275а од Статутот на општина Гевгелија („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 2/74 и 5/78), Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 5. 7. 1978 година и Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на основното образование, на седницата одржана на 30 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од вршење на земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност за 1978 година на Општинската самоуправни интересна заедница на основното образование за финансирање на предучилишното и основното воспитание и образование.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на основното образование изнесуваат:

- 4,60% од личен доход од работен однос;
- 2,50% од личен доход од вршење на земјоделска дејност;
- 5% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. Оваа одлука ќе се објави и во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-430/1
15 јули 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Горѓи Тодов, с. р.

Претседател
на Соборот на здруже-
ниот труд,
Митко Прочков, с. р.

Претседател
на Собранието на Општин-
ската самоуправна инте-
ресна заедница на основ-
ното образование,
Благој Ристов, с. р.

ИСПРАВКА

на Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита по избор на осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 24/78).

1. Во член 4 став 2 во ред 3 наместо сумата „130,00 дин.“, треба да стои „1.500,00 динари“;
2. Во член 7 ред 3 наместо „1976 година“, треба да стои „1978 година“.

Бр. 02-517/1
17 јули 1978 година
Струмица

Од Стручната служба на Заедницата
на здравството и здравственото
осигурување, Струмица

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА

328.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77) и член 282 став 1 точка 4 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 2. 3. 1978 година, на седницата на Соборот на месните заедници одржана на 2. 3. 1978 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 2 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради задоволување на општите општествени потреби се воведуваат општински даноци на граѓаните на општината Гевгелија и тоа следните видови даноци:

1. данок од личен доход од вршење земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност;
3. данок од личен доход од авторски права;
4. данок на приходи од имот;
5. данок на добивка од игри на среќа;
6. данок на имот и
7. данок на наследство и подарок.

Член 2

Во поглед на начинот и постапката за утврдување и наплатата на даноците од член 1 на оваа одлука се применуваат непосредно Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите од оваа одлука.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ВРШЕЊЕ
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Данок од личен доход од вршење земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок од земјоделство) се плаќа по пропорционални и различни стапки по групи катастарски општини и зависно од тоа дали на даночните обврзници земјоделството им е единствено занимање или не.

Во смисла на претходниот став, катастарските општини се распоредуваат во три групи и тоа:

1. во првата група спаѓаат следните катастарски општини: Гевгелија, Богданци, Миравци, Стојаково, Моин, Гавато, Мрзенци, Негорци, Милетково, Нов Дојран, Смоквица, Прдејци, Ново Конско, Давидово и Богородица;
2. во втората група спаѓаат следните катастарски општини: Фурка, Селемлија, Кованец, Црничани, Ст. Дојран, Николич и Сретеново;
3. во третата група спаѓаат следните катастарски општини: Гопчели, Серменин, Чаушли, Петрово, Цумабос, Дурутли, Севендекли, Куртамзали, Органчали, Хума, Конско и Габрово.

Член 4

Данок од земјоделство се плаќа и тоа:

а) за даночните обврзници од I група катастарски општини, на кои земјоделството им е единствено занимање, по стапка од 2,90% а за даночните обврзници од II група катастарски општини од 2,80%;

б) за даночните обврзници од I и II група катастарски општини, на кои земјоделството не им е единствено занимање, по стапка од 3,90%, а за даночните обврзници од III група катастарски општини, како и за домаќинствата што примаат боречки додаток и инвалиднина чија степен на инвалидност е над 50%, по стапка од 2,30%;

в) стапките од став 1 под а) и б) од овој член ќе се зголемат со дополнителна стапка од 0,80% за финансирање на подготовките на општонародната одбрана.

Дел од обложениот данок од личниот доход од земјоделска дејност во висина од 0,90% од катастарскиот доход, од став 1 под а) и б) од овој член, се отстапува на фондот за ризик во земјоделството.

Член 5

Привремено се ослободуваат од плаќање данок од земјоделство, во смисла на член 41 од Законот за даноците на граѓаните, за земјиштата:

1. засадени со нови насади и производно-способни и сортни садници:
 - а) лозја, рибизли и малини — за 3 години;
 - б) праски и кајсии — за 5 години;
 - в) сливи и цреши — за 6 години;
 - г) јаголкнуци, дуњи и круши — за 8 години;

д) бадеми, лешници, смокви, калинки и друго јужно овошје — за 10 години и

ѓ) ореви и костени — за 15 години.

2. Кои ќе се пошумат со:

а) багреми, врби, тополи и шума од низок раст за 15 години;

б) брест и јасен — за 15 години и

в) други видови дрвја — за 25 години.

Ослободувањата од ставот 1 на овој член се даваат доколку промената на културата е извршена во катастарот на земјиштето и доколку насадите се подигнати според упатство и надзор на општинскиот орган на управата надлежен за земјоделство и шумарство.

Правото за ослободување од плаќање на данок од земјоделство предвидено со став 1 на овој член се остварува со писмено барање на обврзникот што го поднесува до Одделението за приходи на Собранието на општината Гевгелија најдоцна до 31. 1. во годината за која се врши облог.

Привременото ослободување од данокот од земјоделство предвидено со став 1 на овој член, почнува да тече од наредната година од засадувањето на предвидените насади и доколку условите предвидени со став 2 на овој член се исполнети.

Изминатото време по рокот на пријавувањето, предвидено во став 3 од овој член, се скратува за ослободување со данок на насадите од став 1 на овој член.

Член 6

За ридско-планински подрачја се определуваат катастарските општини пропишани во точката 3 од став 2 на член 3 од оваа одлука.

Член 7

На даночните обврзници на данокот од земјоделство, кои земјиштето во целина или дел од него го здружуваат со земјоделска задруга или организација на здружен труд со цел за трајна и долгорочна соработка со нив, им се намалува данокот за секоја обложна година додека траат таквите односи, во зависност од степенот и времето на здружувањето односно соработката и тоа:

а) на даночните обврзници што целото земјиште го здружиле за повеќе од 10 години, данокот им се намалува за 50%;

б) на даночните обврзници што над 50% од своето земјиште го здружиле за повеќе од 5 години, данокот им се намалува за 30%; и

в) на даночните обврзници што до 50% од своето земјиште го здружиле за помалку од 5 години, данокот им се намалува за 20%.

До колку се раскине договорот за здружување на земјиштето пред истекот на договорениот рок, данокот од земјоделство за секоја година на таквата соработка се намалува за 10%, а за остатокот од намалениот данок во смисла на став 1 од овој член дополнително се задолжува даночниот обврзник.

Член 8

За лицата кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, за првата година по нивното враќање се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделство, а за наредните четири години данокот им се намалува и тоа: за втората година 80%, за третата година 60%, за четвртата година 40% и за петтата година 20% од едногодишниот облог за данок.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Член 9

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (во натамошниот текст: данок од вршење дејност) за даночните обврзници што се обложуваат според вистинскиот доход се плаќа по стапка од 1,5%, освен за даночните обврзници што вршат самостојна у-

стителска, кафемелачка, пекарска, слаткарска и автомеханичарска дејност за кои данокот се плаќа по стапка од 5,5%.

Стапките од став 1 на овој член ќе се зголемат со дополнителна стапка од 2% за финансирање на подготовките на општонародната одбрана.

Член 10

Работни книги се должни да водат и даночните обврзници од следните дејности: производство на тули и на друг градежен материјал, каменоресци, мозаичари и златари.

Даночните обврзници на кои остварениот вкупен приход им е утврден над 200.000 динари и основницата на данокот им е утврдена во претходната година повеќе од 50.000 динари се должни да водат работни книги како и даночните обврзници од став 1 на овој член.

Член 11

Даночните обврзници од угостителска и слаткарска дејност, печење и мелење на кафе и суругати на кафе, на кои вкупниот приход им е утврден помалку од 500.000 динари, а основницата на данокот од вршење на дејност им е утврдена помалку од 150.000 динари, се ослободуваат од обврската за евидентирање на прометот преку регистар — каса.

Член 12

Данок од вршење на дејност во годишен паушален износ плаќаат обврзниците на кои не може да им се утврди вистинскиот доход поради посебните услови и начинот на работењето.

Висината на годишниот паушален износ на данокот, според став 1 на овој член, за даночните обврзници од следниве дејности изнесува и тоа:

1. работните луѓе кои се занимаваат со земјоделска дејност, а занаетчиската дејност ја вршат како споредно занимање:

а) колари, ковачи, потковачи (налбати), воденичари, сидари, бунарџии и калдармаџии — од 500 до 2.000 динари;

б) комбајнери што вршат земјоделски услуги — од 5.000 до 30.000 динари;

в) трактористи што вршат земјоделски услуги (орање, жнеење, вршење, прскање и сл.), како и вршење на превоз на земјоделски и други стоки — од 1.000 динари до 5.000 динари;

г) останати дејности — од 500 до 3.000 динари.

2. Работните луѓе кои занаетчиската дејност ја вршат без постојано работно место (дуќан), освен превозниците со товарни моторни возила и работните луѓе кои вршат градежни услуги и тоа:

а) казанџии, калаџии, самарџии и плетење на корпи — од 1.000 до 2.000 динари;

б) комбајнери кои вршат земјоделски услуги — од 5.000 до 30.000 динари;

в) трактористи кои вршат земјоделски услуги — од 1.000 до 5.000 динари;

г) останати дејности — од 500 до 3.000 динари.

3. Работните луѓе кои на граѓаните непосредно им вршат услуги и тоа повремено со неполно работно време и без постојано работно место (дуќан) и тоа:

а) електроинсталатери, водоинсталатери, бравари, машинбравари, електричари, лимари, радиомеханичари и стаклари — од 1.000 до 10.000 динари;

б) лицата кои остваруваат приход од музицирање (приредби, свадби и сл.) — од 1.000 до 5.000 динари;

в) свештени лица од вршење на чинодејство (попови, оци и сл.) — од 1.000 до 5.000 динари;

г) дактилографи, стенографи, препишувачи и умножувачи — од 1.000 до 5.000 динари;

д) лица кои подучуваат ученици за музицирање и сл. — од 1.000 до 4.000 динари;

ѓ) останати дејности — од 500 до 5.000 динари.

4. Работните луѓе кои вршат различни услуги, претежно со употреба на сопствена работна сила, како што се: чистачи на чевли, носачи, сечачи на

дрва, чистење и опремување на домовите, озеленување и уредување на дворните места и сл. — од 500 до 2.500 динари.

5. Слепите лица и инвалидите со инвалидност најмалку 50%, под услов да не вработуваат повеќе од 1 работник — од 1.000 до 5.000 динари.

6. Работните луѓе постари од 60 години (мажи) и 55 години (жени) кои вршат само услужни дејности, а дејноста ја вршат исклучиво сами — од 500 до 5.000 динари.

Обложениот данок во годишен паушален износ за обврзниците од став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој член ќе се зголеми со 15% за финансирање на подготовките на општонародната одбрана.

Висината на данокот во паушален износ, во смисла на претходниот став за секој даночен обврзник се утврдува во зависност од видот на дејноста, обемот на работењето, капацитетот и техничката опременост на средствата за работа, цената на услугите односно производите, местото каде се врши дејноста, работната и стручната способност на даночниот обврзник и другите услови што се од влијание за остварување на личниот доход на даночниот обврзник.

Член 13

Даночниот обврзник кој данокот го плаќа во годишен паушален износ во смисла на членот 12 од оваа одлука ако во текот на годината остварил чист приход поголем од просечниот личен доход во Републиката, ќе се обложи по вистинскиот доход.

Решението со кое бил задолжен обврзникот во годишен паушален износ во смисла на претходниот став, ќе се смета како решение со кое е утврдена аконтацијата на данокот.

Член 14

Данок од вршење на дејност во процент од секој одделно остварен бруто приход плаќаат работните луѓе кои вршат повремени услуги на државни органи и организации на здружен труд и на други организации, ако кај тие организации и органи вршат работа по договор за дело или остваруваат приходи од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански и професионални дејности или од авторски права на кои се плаќа данок според вистинскиот доход, односно во годишен паушален износ и тоа:

1. на приходите кои ги остваруваат застапниците на Југословенската лотарија од продажба на лозови и од приходите од други игри на среќа — по стапка од 10%;

2. на приходите од провизија од продажба на весници, списанија, книги и други публикации — по стапка од 15%;

3. на приходите што ги остваруваат собирачите на отпадоци — по стапка од 5%;

4. од застапување на мали авторски права — по стапка од 10%;

5. од вршење на товарење и истоварење на стоки, на дотур на дрва по шумски патишта и усеци, од чистење на простории, копачи, сечачи и сл. — по стапка од 5%;

6. на приходите од вршење на пренос и превоз на стоки што се остваруваат како споредна дејност — по стапка од 20%;

7. на приходите што ги остваруваат судските вештачи, судските толкувачи и други вешти лица — по стапка од 15%;

8. на приходите што ги остваруваат застапниците на осигурителните заводи и инкасантите — по стапка од 10%;

9. на приходите што ќе ги остварат преведувачите, стенографите, дактилографите, ногографите, стенодактилографите, филмските работници кои остваруваат приходи од продуцентските организа-

ции, манекените, туристичките водичи, судиите на спортски натпревари — по стапка од 20%;

10. на приходите од организирани приредби, доколку исплатата на приходите се врши преку здружението на музичарите — по стапка од 10%;

11. на приходите што произлегуваат од граѓанско-правни односи по основ на работа — договор за дело — по стапка од 40%; и

12. на сите други приходи што ги остваруваат граѓаните по основите што не се напред наброени — по стапка од 25%.

Член 15

Лицата кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, а занаетчиската или друга стопанска дејност започнале да ја вршат во рок од една година по нивното враќање од странство, се ослободуваат од плаќање на данок за првата година, за втората година данокот им се намалува за 50%, а за третата година 25%, под услов да не користат дополнителен труд од други лица.

Член 16

На даночните обврзници кои за првпат започнале да ја вршат занаетчиската дејност, обложениот данок за првата година им се намалува за 30%, за втората 20%, а за третата 10%.

Член 17

Се ослободуваат од плаќање данок од вршење дејност лицата кои остваруваат приходи од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување на противградобијни зрна, од пошумување на голините и приходи што ги остваруваат лица во врска со остварувањето на елементарни непогоди.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА

Член 18

Данок од личен доход од авторски права се плаќа на остварениот личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања (во натамошниот текст: авторски права), во зависност од видот на авторското дело, по стапка и тоа:

— на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критики, есеи) и преводи на тие дела; од научни и стручни дела и преводи на тие дела; од дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии); од драмско-уметнички дела; од филмски дела; од правото на авторот од јавно изведување на уметнички дела (мали права); од правото на репродуктивните уметници (изведувачи) на сериозна музика, драмски и драмско-музички дела; од патенти и технички унапредувања — 15%;

— на личните доходи од дела од областа на применетата уметност и индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност што ја користат за реклама и пропаганда, од фотографските дела и од делата на произведената постапка слична на фотографии, од картографски дела, планови, скици и графички дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и преводи на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и преводи на тие дела) објавени во весници, списанија и други средства за јавно информирање, освен публикации од забавниот жанр, архитектура — 17%;

— на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамфонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукцијата на уметници (изведувачи) на народна музика, од текстовите објави од публикации на забавниот жанр во весниците и списанијата, ревиите и сл., од текстовите и преводот на музичките дела за забавно-народна музика на духовното народно творештво, од текстовите и преводот на текстовите на конферанси, скечеве и специ-

јална забавна приредба, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами, на личните доходи од останатите авторски права — 20%;

— на приходите остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по стапка од 25%.

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приход од идеолошко-политички предавања, од општонародната одбрана и предавања за прва помош.

Член 19

Како нужни трошоци за остварување на личен доход од авторско право се сметаат и тоа:

— 35% од бруто остварениот приход за научни, литературни, публицистички, кинематографски и композиторски творби;

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика и сл.) и творби од сите области на применетата уметност и индустриското обликување и

— 20% од бруто остварениот приход за останатите авторски приходи.

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ

Член 20

Данок на приход од имот се плаќа по следниве стапки и тоа:

	На основница (динари)	Стапка %
до 20.000	20.000	25
од 20.000 "	30.000	30
од 30.000 "	40.000	35
од 40.000 "	50.000	40
преку	50.000	50

Член 21

Трошоците нужни за остварување на приходот од имот се признаваат во вистински износ, но не повеќе од 15% од бруто годишниот износ на остварениот приход од имот.

Член 22

Данок на приход од имот на остварените приходи од издавање на наместени соби, по легло, се плаќа во годишен паушален износ и тоа:

Соби по намест. легла, по лег. дин.	Во градот и туристички места	Во останати населби
а) за едно легло	500	400
б) за две легла	400	300
в) за три легла	300	200
г) за четири легла	200	100

Лица што остваруваат приход од издавање на повеќе од четири легла, данокот го плаќаат во вистински доход по стапките пропишани во член 20 од оваа одлука.

Данокот на приход од имот се намалува за 50% од износите определени во став 1 од овој член, доколку наместените соби исклучиво се даваат на користење на редовни ученици.

Член 23

Данокот на приход од имот од издавање на легла преку туристички организации се плаќа по стапка и тоа:

— од викенд куќи	15% и
— од останати	10%.

Член 24

Стапката на данокот на приходи остварени на име награди добиени од општествено-правни лица изнесува 25%.

Член 25

На даночните обврзници на данокот од приходи од имот, кои во домаќинството немаат други приходи или вкупните месечни приходи, вклучувајќи ги и приходите од издавање на згради под закуп, не се поголеми од гарантираниот личен доход пропишан за Републиката во годината за која се врши облог, данокот се намалува за 50% од обложениот данок според одредбите на членовите 20 и 22 од оваа одлука.

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 26

Данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

VII. ДАНОК НА ИМОТ

Член 27

Данок на имот (станбени згради) се плаќа по следните стапки:

	На основница (динари)	Стапка
	до 100.000	0,10
од 100.000	до 200.000	0,12
од 200.000	до 300.000	0,14
од 300.000	до 500.000	0,16
	над 500.000	0,18

Член 28

Данок на згради за закрепнување и рекреација — викенд куќички во туристичките места се плаќа во паушален износ по m² корисна површина и тоа:

- до 40 m², 10 динари по 1 m²;
- од 40 до 60 m², 12 динари по 1 m²;
- над 60 m², 15 динари по 1 m².

Член 29

Данок на имот за деловни згради се плаќа во паушален износ по m² корисна површина и тоа:

- до 30 m², 15 динари по 1 m²;
- над 30 m², 18 динари по 1 m².

Член 30

Данокот на имот во смисла на член 29 од оваа одлука им се намалува на сопствениците на деловните згради во кои самите вршат самостојна стопанска и професионална дејност за 50%.

Член 31

Данокот на имот им се намалува за 20% на сопствениците на згради за одмор и закрепнување што се наоѓаат во планинските подрачја.

Член 32

Данок на имот во годишен износ за товарните патни моторни возила и комби возила — фургони се плаќа по 1000 динари по тон на носивост, освен за приколките за кои данок се плаќа по 500 динари по тон на носивост.

Данокот на имот за товарните патни моторни возила и комби возила — фургони се плаќа сразмерно на носивоста, така што за секој започнат тон до 500 кг. данокот изнесува 50% од износите во став 1 од овој член, а над 500 кг. до наредниот тон на носивост се плаќа како за цел тон.

Член 33

Данокот на имот не се плаќа за тракторските приколки кои се користат за сопствено земјоделско производство (со зелена таблица).

VIII. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Член 34

Данок на наследство и подарок се плаќа за зградите по следните стапки и тоа:

На основица (динари)		Стапка	
		II насле- ден ред	Останати нас. редови
	до 100.000	4	6
од 100.000	до 200.000	6	8
од 200.000	до 300.000	8	10
од 300.000	до 400.000	10	13
од 400.000	до 600.000	13	15
	над 600.000	15	20

Данокот на наследство и подарок се плаќа за земјиште по следните стапки:

На основица (динари)		Стапка	
		II насле- ден ред	Останати нас. редови
	до 10.000	4	6
од 10.000	до 20.000	6	8
од 20.000	до 30.000	8	10
од 30.000	до 40.000	10	13
од 40.000	до 50.000	13	16
од 50.000	до 60.000	16	19
од 60.000	до 70.000	19	22
	над 70.000	22	25

Член 35

Општинскиот данок на наследство и подарок, за подарок примен како недвижен имот ќе се плаќа по стапките одредени за данокот на промет на недвижности и права.

IX. ДРУГИ ОДРЕДБИ И ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 36

Помалите износи на обложените даноци, освен данокот по одбивање и данокот на вкупниот приход на граѓаните се плаќаат како што следува:

1. обложениот данок до 200 динари се плаќа во една рата;
2. обложениот данок од 500 динари се плаќа во две еднакви полугодишни рати;
3. за останатите обложени даноци и рокот на наплатата ќе се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 37

Трошоците за секој излез на извршителите во врска со пописот, пленидбата и продажбата изнесуваат 100 динари за еден работник.

Член 38

Трошоците за проценителите и сведоците се плаќаат по час во зависност од месечната заработувачка, а ако не се во работен однос дневно по 100 динари.

Член 39

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чување на предадените предмети во висина на вистинските трошоци (за пренесување до местото на чувањето, исхраната на добитокот и за чување на предметите) по 50 динари за секој започнат ден.

X. ЕМСТВО

Член 40

На даночните обврзници кои што вршат угостителска, кебапчиска, пекарска, буреќчиска, автопревозничка, механичарска, мелене на кафе и сурогати, автобалансерска и автомеханичарска дејност ќе им се издава одобрение за вршење на деј-

носта ако најмалку двајца граѓани жители на подрачјето на општината дадат писмена изјава со која смчат за исплатата на нивните даночни обврски.

Изјавата од став 1 на овој член во писмена форма се заверува од Општинскиот суд. Емците се должни да поднесат доказ за сопственост на имотот со кој емчат за исплата на обврските на даночниот обврзник.

Висината на емството ќе се утврдува во висина на годишното задолжение на еден даночен обврзник од дејноста за која се бара одобрение.

Еден примерок од изјавата за емство се доставува до надлежниот орган на општината за давање одобрение за вршење на определената дејност и еден примерок до Одделението за приходи.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните, бр. 01-108/1 од 3. 3. 1977 година, објавена во „Службен гласник на општината Гевгелија“, бр. 3/77 година.

Член 42

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-143/1
2 март 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Андон Тасев, с. р.

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
Драги Танчев, с. р.

Претседател
на Општествено-поли-
тичкиот собор,
Боро Шуклев, с. р.

Претседател
на Соборот на мес-
ните заедници,
Љубе Делев, с. р.

329.

Врз основа на член 2 од Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72 и 39/77) и член 282 став 1 точка 4 од Статутот на општина Гевгелија, Собранието на општина Гевгелија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 2. 3. 1978 год., на седницата на Соборот на месните заедници, одржана на 2. 3. 1978 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 2 март 1978 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Се воведуваат комунални такси за користење за определени права, предмети и услуги на подрачјето на општината Гевгелија според Законот за комуналните такси.

Комуналните такси за користење на определени права, предмети и услуги се плаќаат според таксената тарифа која е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Комуналните такси се плаќаат за следните определени права, предмети и услуги:

1. за секоја истакната фирма односно назив на работни простории;

2. за привремен престој на лица во градовите и населбите од градски карактер, бањите, климатските и туристичките места;

3. за користење на површини за подигање на кампови, шатори и други слични повремени употреби;

4. за користење на тротоари пред деловни простории за вршење на стопанска дејност;

5. за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места;

6. за држење на музика во јавни локали;

7. за држење на предмети за игра во јавни локали;

8. за држење на витрини за изложување на стоки во деловните простории;

9. за користење на простор за паркирање на моторни возила и нивните приколки, мотоцикли, мотори и велосипеди на места што за тоа ќе ги определи Општинското собрание;

10. за користење на плоштад и друг простор, во градовите, населбите и населените места, со цел за изложување предмети, приредување на изложби и други забавни приредби и

11. за поседување на патнички лесни коли.

Член 3

Обврзниците на комуналните такси по Тар. бр. 1, 4, 5, 6 и 8 од Таксената тарифа се должни да поднесат пријава до Одделението за приходи на Општинското собрание до 31. I. во годината за која се плаќа комунална такса за определени права, предмети и услуги кои подлежат на плаќање на комунални такси.

Член 4

Доколку обврзникот на комунални такси во текот на годината се стекне со нови определени права, предмети и услуги кои подлежат на плаќање на комунални такси според оваа одлука е должен да ги пријави до Одделението за приходи на Општинското собрание во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на нови определени права, предмети и услуги.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општински комунални такси, бр. 01-168/1 од 31. 3. 1977 година („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр. 4/77).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Гевгелија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-142/1
2 март 1978 година
Гевгелија

Претседател
на Собранието на
општина Гевгелија,
Андон Тасев, с. р.

Претседател
на Соборот на здру-
жениот труд,
Драги Танчев, с. р.

Претседател
на Општествено-поли-
тичкиот собор,
Боро Шуклев, с. р.

Претседател
на Соборот на мес-
ните заедници,
Љубе Делев, с. р.

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тар. бр. 1

За секоја истакната фирма односно назив на работна просторија која означува дека одредено правно или физичко лице врши извесна дејност или занимање се плаќа такса и тоа:

1. Трговско претпријатие на големо и мало	5.000 дин.
2. На продавници на трговски претпријатија	1.000 „
3. На стоковни куќи	50.000 „
4. На индустриски претпријатија, шумски претпријатија и нивни погони	5.000 „

5. На продавници и индустриски претпријатија	1.000 „
6. На занаетчиско-производни, услужни и комунални претпријатија	2.000 „
7. На работилници и продавници на занаетчиски претпријатија	1.000 „
8. На електро-дистрибутивни претпријатија	6.000 „
9. На угостителски претпријатија и нивните деловни единици	2.000 „
10. Кафеана — ресторан	2.000 „
11. Мотели и хотели	3.000 „
12. На претставништва и деловни единици	10.000 „
13. На земјоделски задруги	2.000 „
14. На продавници на земјоделски задруги и комбинати	1.000 „
15. На градилишта на градежни претпријатија	4.000 „
16. На градежни објекти и градилишта	1.000 „
17. На претпријатија за прикажување на филмови	1.000 „
18. На продавници за продажба на леб и бели печива	200 „
19. На претпријатија за откуп на тутун	5.000 „
20. На откупни станици за тутун	2.000 „
21. На продавници за весници	200 „
22. На автотранспортни претпријатија и ЖАС	5.000 „
23. Паркинг плац на транспортни претпријатија и ЖАС	5.000 „
24. Водостопански претпријатија	4.000 „
25. Складишта од кои вршат промет	2.000 „
26. Останати складишта — магацини	2.000 „
27. Откупни станици — пунктови на земјоделски производи	2.000 „
28. На земјоделско-индустриски комбинати	4.000 „
29. На погони и други деловни единици на земјоделски и индустриски комбинати	2.000 „
30. На деловни здруженија	2.000 „
31. На сервиси	3.000 „
32. На проектантски организации и нивни единици	3.000 „
33. На бензински станици — пумпи	5.000 „
34. На пошта, телефон и телеграф	5.000 „
35. На банки, осигурителни заводи и нивните деловни единици	5.000 „
36. На претпријатија за патишта и нивните деловни единици	3.000 „
37. На ветеринарни станици	1.000 „
38. Минерални бањи, нивните деловни единици, аптеките во градот и одморалиштата (освен одморалиштата на државните органи)	2.000 „
39. Аптеките во другите населени места, освен во градот	1.000 „
40. Заедницата за вработување, Заедницата за социјално осигурување и нивните единици	5.000 „
41. Останати претпријатија и деловни единици, погони, пумпи за испумпување на води и др.	2.000 „
42. На адвокати	1.000 „
43. На приватни угостители, пекари, кебапчи, слаткари, бурекчи, автобалансери, автомеханичари и месари	1.000 „
44. На останати приватни занаетчиски дуќани	200 „

Тар. бр. 2

За привремен престој во туристичките места за едно лице се плаќа такса:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| а) за дневен престој во сезоната | 4 дин. |
| б) за дневен престој вон сезоната | 3 „ |
| в) за користење на плажата | 2 „ |

Главната сезона се смета од 1 јуни до 31 август во годината.

Обврската по Тар. бр. 2 ќе ја наплатуваат организациите и приватните лица што издаваат легла при одјавувањето на привремениот престој, а викациите однапред со самото пријавување на паркинг плацот и на влезот од плажата.

Организациите кои обезбедуваат сместување, собраната такса ја издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка, а граѓанско-правните и приватните лица декадно ја уплатуваат на соодветната сметка.

Тар. бр. 3

За користење на слободни општествени површини за кампување и друга привремена употреба во туристичките места:

- | | |
|---|---------|
| — за шатор, камп и слично дневно по | 40 дин. |
| — за паркирање на кола во камп-плац, дневно | 2 дин. |

Обврската по Тар. бр. 3 се плаќа во моментот на одјавувањето на употребата на површината.

ЗАВЕЛЕШКА: Такса според Тар. бр. 2 и 3 не плаќаат:

- ученици и студенти за време на школска екскурзија;
- членови на Сојузот на слепите и глумите на Југославија;
- лица кои се наоѓаат на лекување во стационарни здравствени установи;
- лица кои се упатуваат заради лекување во туристички места од Заводот за социјално осигурување или инвалидски здруженија.

Таксата според Тар. бр. 2 под а), б) и в) од оваа одлука се намалува за 50% за:

1. деца помлади од 15 години;
2. воени инвалиди на трудот;
3. војници и питомци на воените училишта;
4. децата и младината кога групно престојуваат во летувалиштето и одморалиштето; и
5. членовите на Феријалниот сојуз на Југославија, членовите на Друштвото за телесно воспитување „Партизан“, „Црвен крст“ и Планинарскиот сојуз на Југославија.

Тар. бр. 4

За користење на тротоари, плоштади и друг простор за стопанска цел за еден метар квадратен годишно, без оглед на тоа колку дена во текот на годината е користено, се плаќа 20 дин.

Обврската по Тар. бр. 4 се плаќа однапред во моментот на пријавувањето на употребата на пријавеното место.

Тар. бр. 5

За држење на музика во јавни локации, годишно 2.000 дин.

Тар. бр. 6

За држење на предмети (средства) за игра во јавни локации се плаќа годишно и тоа:

- | | |
|---------------------------|----------|
| а) за билјард | 720 дин. |
| б) за карти за играње | 480 „ |
| в) за табли од гарнитура | 60 „ |
| г) за домино од гарнитура | 60 „ |

Тар. бр. 7

За држење витрини за изложување на стоки надвор од деловните згради од m² годишно 40 дин.

Обврската од Тар. бр. 5, 6 и 7 се плаќа однапред за целата година. При пријавувањето за држење на музика, нови средства за игра и истакнување нови витрини, таксата се пресметува сразмерно спо-

ред месеците до крајот на годината со почетокот од месецот што следува по месецот во кој употребата е почната, а ако се однесува за повеќе од еден месец таа се плаќа во еднакви месечни рати и тоа однапред, а најдоцна до 5-ти во месецот.

ЗАВЕЛЕШКА: Раководителот од јавниот локал и деловната просторија според Тар. бр. 4, 5, 6 и 7 од оваа одлука е должен пред почетокот на употребата на средствата за игра, тротоар, односно пред истакнувањето на фирма или држење на витрини за изложување на стоки да поднесе пријава до Одделението за приходи на Собранието на општината Гевгелија.

Пријавата содржи: име и презиме, односно назив на пријавителот, место на локалот односно деловната просторија, на што се однесува пријавувањето и за кое време.

Органот на управата со приемот на пријавата ја пресметува таксата и за истото го известува пријавителот со пополнет чек за уплата.

Пријавителот од Тар. бр. 4, 5, 6 и 7 од оваа одлука е должен таксата да ја уплати во рок од 24 часа по приемот на чекот.

Тар. бр. 8

За соопштенија, објави, огласи — во таксени марки 10 динари.

Тар. бр. 9

За користење простор за паркирање на место определено од Општинското собрание или од органот кој што ќе го овласти:

- | | |
|------------------|----------|
| а) патнички коли | 2 динари |
| б) за автобуси | 10 „ |
| в) за комбибуси | 5 „ |
| г) за камиони | 5 „ |
| д) за мотоцикли | 1 „ |

Обврската од Тар. бр. 9 се плаќа однапред во моментот од отпочнувањето на користењето на просторот.

Тар. бр. 10

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| За поседување на патнички коли и тоа: | |
| — до 1300 m ³ | 70 динари, |
| — преку 1300 m ³ | 100 динари. |

Таксата од овој тарифен број се наплатува при регистрација на моторното возило од органот на регистрацијата.

Огласен дел

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 62,00 динари;

2. — Конкурси и јавни наддавања — 8,00 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд — 8 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните организации — 8,00 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штембили, чековни книшки, барирали чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 5,00 динари од збор;

6. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени документи; ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 20,00 динари;

7. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 30,00 динари од еден сантиметар во весникот (1500 динари од една страница во Службениот весник);

8. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќан 80,00 динари.

За да се објави оглас од т. 1, 6 и 8 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 август 1978 година.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Германија Јелифановска од Скопје, против тужениот Павле Јелифановски од Скопје, сега на привремена работа во странство и со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот суд Скопје П. Доколку не се јави во определениот рок ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје П, бр. 1062/78. (57)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Назмија Мауремова Аземовска од Скопје, ул. „376“ бр. 97 против тужениот Ѓеѓеф Идризов Смајли, порано од село Огњанци, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ѓеѓеф Идризов Смајли, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужениот не се јави ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Скопје П, бр. 926/78. (58)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 101 од 25. III. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-884-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Претпријатије за прикажување на филмови „11 Октомври“, Ц.О., со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 86, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е:

Основна дејност: прикажување на долготражни, краткотражни домашни и странски филмови, во двете кино сали, на јавни места во градот и во местата на територијата на општината Титов Велес.

Споредна дејност: прикажување на разни видови рекламни филмови, наставно-научни филмови, дијапозитиви, звучни реклами, комерцијални реклами.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Шескокалов Ристо, без ограничување, освен за инвестициони заеми за кои СРЈ донесува посебна

одлука. Одлучува за купување и продавање на основни средства и средства за заедничка потрошувачка до 10.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 101 од 25. III. 1974 година. (203)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 156 од 22. I. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-910-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Работна организација „Аптека“, Ц.О., со седиште во Вандово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 4, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е: правење, испитување и ставање во промет на лекови и средства за лекување; заштита на здравјето на населението; укажување на прва помош и здравствено просветување на населението.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Арабаџиева Софија, без ограничување.

Лица овластени за застапување се Арабаџиева Софија, без ограничување и Попов Ѓорѓи, ограничено, само на финансиските документи за работењето со Банката и СОК.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 156 од 22. I. 1974 г. (214)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 132 од 6. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-900-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Ветеринарна станица, Ц.О., со седиште во Дебар, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Предмет на работењето е: ја следи здравствената состојба на животните на подрачјето на општината Дебар, предлага и спроведува зоофилактички, зоохигиенски и други ветеринарно-санитарни мерки за спречување, отстранување и искоренување на заразните, паразитните и други болести кај животните и зоонозите; преглед на животни, дијагностички испитувања, освен лабораториски, поставува патолошки-анатомски и клинички дијагнози, зема и испраќа материјал за лабораториски испитувања при постоење на заразни паразити други болести кај животните и зоонозите односно при постоење на сомневање на такви болести; лекување на болни животни; хируршки и акушерски интервенции кај животните; вештачко осеменување на животни и преземање мерки за сузбивање на јаловоста кај животните; преглед на животни за колење и на добиеното месо и надзор над производството и прометот на животни; како и на хранителни производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, кога таа работа ќе ја довери Општината; нештетно отстранување на животински мрши, дезинфекција и дератизација; уништување на кучиња скитници, кога таа работа ќе ја довери Општината; РХБ детекција на употребените агенси и оценка за употребливоста на хранителни производи од животинско потекло, на храна и вода за животни контаминирани со РХБ агенси; деконтаминација на животни, хранителни производи, сировини и отпадоци од животинско потекло, предмети, објекти и површини контаминирани со РХБ агенси; ветеринарно просветување на производителите; водење на ветеринарна евиденција и статистика и други работи на ветеринарната служба по барање на државни органи, организации на здружен труд и граѓани.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Пачуку Решат, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 132 од 6. II. 1974 година. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1260 од 14. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-910-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Работна организација Аптека, Ц.О., со седиште во Валандово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 4, поради припојување кон Здравствениот дом — Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 156 од 22. I. 1974 година. (213)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 682 од 25. V. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-911-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Комбинирана детска установа „Брешиа“, Ц.О., со седиште во Дебар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Цветко Лалчевски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Косоврасти Хисеин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 682 од 25. V. 1976 година. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 157 од 25. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-911-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Комбинирана детска установа „Брешиа“, Ц.О., со седиште во Дебар, со следните податоци: Предмет на работењето е: да организира дневен престој на деца во рамките на воспитните цели што ги поставува наплатата социјалистичка заедница за правилен психо-физички развиток; да организира културно-забавна игра и заеднички живот и со тоа да создава основа за понатамошно правилно, умно, морално, естетско и школско воспитување; да пружа претшколско воспитување (забавиште); да организира продолжен престој на школски деца; да им помага на родителите во згрижување и одгледување на децата.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Цветко Лалчевски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 157 од 25. II. 1974 година. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 52 од 21. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-902-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Основно училиште „Реџо Рушити Зајази“, Ц.О., со седиште во село Зајас, Кичево, со следните податоци: Се брише досегашниот потписник на училиштето Медин Емини, а се запишува како нов застапник Зија Зендели, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 52 од 21. I. 1977 година. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 227 од 25. II. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-902-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Основно училиште „Реџо Рушид Зајази“, Ц.О., со седиште во село Зајас, Кичево, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Касум Садику, а се запишува како нов застапник Медин Емини, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 227 од 25. II. 1975 година. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 134 од 20. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-902-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Основно училиште „Реџо Рушити Зајази“, Ц.О., со седиште во село Зајас, Кичево, со следните податоци: Учи-

лиштето води двојно книговодство, со обврска за изготвување на периодична пресметка и завршна сметка.

Предмет на работењето е воспитно-образовна дејност.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Касум Садику, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Касум Садику, директор, без ограничување, и Сефер Усенин, режисер — благајник, со ограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 134 од 20. II. 1974 година. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 205 од 26. IV. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-43-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Земјоделска задруга „Рабетинска Река“, Г.О., и ограничено емство, од село Светорача, Кичево, поради здружување со други работни организации во новата Трговска работна организација „Кичевопром“, Ц.О. — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 205 од 26. IV. 1978 година. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 100 од 26. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-883-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Организацијата на здружен труд Здравствен дом Неготино, Ц.О., со седиште во Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 22, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и завршна сметка.

Предмет на работењето е: укажување на здравствена заштита на населението од подрачјето на општината Неготино, преку дејностите: општа медицина, диспанзерска во однос на доенчињата, малите и предучилишните деца, училишните деца и младина, жените, бремените жени, родилките и работниците; сузбивањето и спречувањето на туберкулозата; хигиено-епидемиолошка патронажа, забоздравствена, лабораториска, снабдување со лекари, крв, крвни деривати и санитарски материјали; соодветна специјалистичка дејност во склоп на поедини дејности, домашно лекување и лекување во организацијата на случаи од полесен карактер на кои е потребен краток стационарен третман — како составен дел на амбулантното лекување; породување во родилен дом и лекување и укажување итна медицинска помош.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е д-р Лазар Димитриев, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 100 од 26. II. 1974 година. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1168 од 31. X. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-883-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Здравствен дом Неготино, Ц.О., Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јанков д-р Стојанчо, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Димитриев д-р Лазар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1168 од 31-X-1975 година. (196)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 39 од 7. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-888-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на ОЗТ Висока музичка школа, Ц.О., со седиште во Скопје, со следните податоци: Досегашната фирма на работната

организација се менува, така што во иднина ќе гласи: Факултет за музичка и драмска уметност, Ц.О. населба „Карпош“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 39/1977 година. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 106 од 27. II. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-888-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Висока музичка школа, Ц.О., со седиште во Скопје, со следните податоци: Работната организација води двојно книговодство со изготвување на завршна сметка.

Предмет на работењето е: подготвува висококвалификувани кадри со виша, висока и највисока стручна спрема во областа на продуктивната, репродуктивната музичка и драмска уметност, музичка наука, музичка педагогија и драмски актери; се грижи за подигнување на наставен подмладок во областа на музиката и драмската уметност и научен подмладок во областа на музикологијата и музиката и драмската теорија; ги воведува студентите во методите на музиката и драмското творештво, уметничката и научна работа; соработува со соодветни организации во областа на културата, просветата и други организации во земјата и странство со цел за унапредување на музиката и драмската настава и посебно за ширење на нашата музичка и драмска култура воопшто.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, без ограничување.

Лице овластено за застапување на работната организација е вонреден професор Драгослав Ортаков, директор, ограничено од 10.000 дин.

Лица овластени за потпишување се вон. проф. Драгослав Ортаков, директор, вон. проф. Коста Трпков, зам. директор, и Предраг Радовановиќ, дипломиран правник, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 106 од 27. II. 1974 година. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 51 од 23. II. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-888-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Висока музичка школа, Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „Карпош“ П 66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник вонреден професор Драгослав Ортаков, директор, а се запишува како нов застапник вонреден професор Тома Прошев, директор (декан) со ограничени овластувања до 10.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 51 од 23. II. 1976 година. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1540 од 23. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-291-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Централно основно училиште „Петре Поп Арсов“, Ц.О., со седиште во село Богомила, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Џумковски Трајан, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Петровски Борис, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1540 од 23. XII. 1976 година. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 316 од 10. III. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-291-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Централно основно училиште „Петре Поп Арсов“, Ц.О., со седиште во село Богомила, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димитар Ѓорѓиевски, директор, а се запишува како нов застапник Џумковски Трајан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 316 од 10. III. 1976 година. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1177 од 8. X. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-884-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Претпријатие за прикажување на филмови „11 Октомври“, Ц.О., со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 86, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шескокалов Ристо, директор, а се запишува како нов застапник Палашевски Арсов Ѓорѓи, директор, без ограничување, освен за инвестициони заеми за кои СРМ донесува посебна одлука. Одлучува за купување и продавање на основни средства и средства за заедничка потрошувачка до 10.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1177 од 8. X. 1974 година. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2 од 3. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-43-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОЗТ Земјоделска задруга „Рабетинска Река“, Ц.О., со седиште во село Светорача, Кичево, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и единствена завршна сметка.

Задругата е запишана во регистарот на здружените организации кај Окружниот стопански суд во Битола на рег. лист бр. 7 на 7. I. 1955 год.

Предмет на работењето е организирање и унапредување на сопственото земјоделско и сточарско производство, како и производството на задругарите и индивидуалните земјоделски производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи; набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за работа за потребите на задругата, задругарите и индивидуалните производители и на сите видови индустриски стоки за широка потрошувачка; откуп и промет на сите видови земјоделски и прехранбени артикли, жива стока, сточни производи, сточна храна, како и лековити растенија; преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи; откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и градежни материјали; изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби; организирање на штедно-кредитна служба; вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организирањето и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски задругата одговара со сите свои средства, за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговараат и нејзините членови во височина на петократен износ од здружениот влог, кој влог по член изнесува 1.000,00 динари.

Лицата овластени за потпишување се: Поповски Спиро, без ограничување и Душан Крстевски, книговодител, потпишува финансиски и благајнички документи.

Основачи на задругата се: Стојановски Цветан, с. Светорача, Никодиноски Стојан, с. Крушница; Иљоски Урош, село Дупјани; Грозданоски Танаско, с. Козичани; Петковски Димко, с. Рабетино; Вељаноски Ангеле, с. Дупјани; Јовески Темелко, с. Светорача; Ивановски Светозар, с. Дупјани; Кижевски Живко, с. Светорача; Мицковски Душан, с. Челопеци; Спасеноски Христатија, с. Орланци; Дејановски Иванчо, с. Речани; Никодиноски Димко, с. Речани; Попоски Спиро, с. Орланци и Капаланоски Мускат, с. Лисичани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2 од 3. XI. 1975 година. (221)

Централниот работнички совет на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци, врз основа на својата одлука број 0201-60/148 и број 0201-484/54 од 9. 06. 1978 година, распишува

за избор на претседател и членови на колегијалниот раководен орган на АК „Тиквеш“ — Кавадарци

Освен општите услови кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За претседател на колегијалниот раководен орган:

— завршен земјоделски, економски или правен факултет со најмалку 5 години работно искуство на раководно работно место,

— завршено више или средно образование, но афирмиран стопанственик со над 10 години работно искуство на раководни работни места,

— да имаат организациони способности и морално-политички квалитети,

— во досегашното работење да покажале успех во раководењето и смисла за добри меѓучовечки односи во самоуправувањето,

— да немаат пречки во заземањето на таквото работно место предвидени со законот или пресуда,

— да нудат перспективна програма за идното успешно водење на организацијата.

2. За член на колегијалниот раководен орган:

— завршен земјоделски факултет со најмалку 5 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 3 години работно искуство на раководно работно место,

— да имаат организациони способности и морално-политички квалитети,

— да имаат разбирање за меѓучовечките односи во самоуправувањето,

— во досегашното работење да покажале успех во раководењето,

— да немаат пречки во заземање на тоа место предвидени со Законот или пресуда.

3. За член на колегијалниот раководен орган:

— завршен економски факултет со најмалку 5 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 3 години работно искуство на раководно работно место,

— да имаат организациони способности и морално-политички квалитети,

— да имаат разбирање за меѓучовечките односи во самоуправувањето,

— во досегашното работење да покажале успех во раководењето,

— да немаат пречки во заземање на тоа место предвидени со Законот или пресуда.

4. За член на колегијалниот раководен орган:

— завршен правен факултет со најмалку 5 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 3 години работно искуство на раководно работно место,

— да имаат организациони способности и морално-политички квалитети,

— да имаат разбирање за меѓучовечките односи во самоуправувањето,

— во досегашното работење да покажале успех во раководењето,

— да немаат пречки во заземањето на тоа место предвидени со Законот или пресуда.

5. За член на колегијалниот раководен орган:

— завршен економски или земјоделски факултет, пожелно агроекономска насока со најмалку 5 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 3 години работно искуство на раководно работно место,

— да имаат организациони способности и морално-политички квалитети,

— да имаат разбирање за меѓучовечките односи во самоуправувањето,

— во досегашното работење да покажале успех во раководењето,

— да немаат пречки во заземањето на тоа место предвидени со Законот или пресуда.

Молбите со потребните документи за докажување дека кандидатите ги исполнуваат условите предвидени од конкурсот се доставуваат до АК „Тиквеш“ — Сектор за општи и правни работи со ознака „За Конкурсната комисија на Централниот работнички совет“.

Молбите со некомплетирани документи нема да бидат земани во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (400)

Задружниот совет на Земјоделската задруга „Славеј“ село Мешеишта — Охрид распишува

за пополнување на работното место директор на задругата

Услови:

Покрај со Законот пропишаните услови, кандидатот да ги исполнува и следните:

— да има виша или средна школска подготовка и 2 години работно искуство во земјоделството;

— да има нижо образование и 6 години работно искуство во земјоделството;

— да е морално-политички подобен и да ја познава проблематиката на село.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (398)

Собирот на работните луѓе на Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови, врз основа на Законот за здружениот труд, Законот за работните односи и нормативните акти на Работната организација, на седницата одржана на ден 24-IV-1978 година, донесе одлука за објавување на следниот

за реизбор на раководни места во работната организација и тоа:

1. Шеф на сметководство.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат средно образование од економски смер со најмалку 6 години работно искуство во книговодство.

Покрај дадените услови кандидатите треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да не се осудувани и против истите да не е покрената кривична постапка;

— да поседуваат организаторски способности;

— да имаат морално-политички квалитети и да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружен труд.

Кандидатите кон молбите да приложат:

— диплома за завршено образование;

— доказ за работен стаж за раководно работно место; и

— уверение дека не се осудувани или не се под истрага.

Конкурсот е отворен неограничено до пополнување на работното место.

Молбите со бараната документација се поднесуваат до Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови — 91256.

Некомплетираниите документи нема да се земаат во разгледување. (399)

Врз основа на член 61—66 од „Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Работната организација во изградба Водостопанство „Пелагонија“ — Хидромелиоративен систем „Стрежево“ — Битола

р а с п и ш у в а

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на објект во состав на проектот
„Стрежево“

Предмет на јавното наддавање е следниот објект:

ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ СТРЕЖЕВО — ДЕТАЛНА МРЕЖА

- Должина на мрежата (цевководи) — цца 583 клм.
- Опфатот на вкупната површина
за наводнување е 20.200 ха
- Експлоатациони патишта — цца 60 клм.

Ориентационата вредност на работите изнесува 650.000.000 дин.

Рокот за извршување на работите е 36 месеци од денот на воведувањето во работа.

Рокот за поднесување на понудите е 1. XII. 1978 година до 10 часот.

Услови за отстапување на работите:

1. Понудата мора да се даде на лицитациониот елаборат на инвеститорот во кој условите се детално разработени;
2. Право на учество на ова јавно наддавање имаат само организациите од државите членки на Меѓународната банка за обнова и развој (ИБРД) и Швајцарија.

Лицитационите документи можат да се подигнат кај инвеститорот: Работна организација во изградба Водостопанство „Пелагонија“ — Хидромелиоративен систем „Стрежево“ — Битола, ул. „Прилепска“ б.б., секој работен ден, освен сабота, од 7 до 13 часот по претходна уплата и тоа:

- за понудувачите од СФРЈ — 5.500 динари по комплет, односно за 3 комплети 16.500 дин.;
- за понудувачите од странство 300 САД долари по комплет, односно за 3 комплети 900 САД долари.

Уплатата се врши на име Работна организација во изградба ХМС „Стрежево“, на жиро сметка 40300-601-2895 при СОК — Битола за понудувачите од СФРЈ, а за понудувачите од странство на име Работна организација во изградба ХМС „Стрежево“, на девизна сметка 7100-421-44 при Стопанска банка — Основна банка — Битола.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 1. XII. 1978 година во 12,00 часот, во просториите на Работната организација во изградба Водостопанство „Пелагонија“ — Хидромелиоративен систем „Стрежево“ — Битола, ул. „Прилепска“ бб.

Објектот — предмет на јавното наддавање е софинансиран од Меѓународната банка за обнова и развој Вашингтон.

(397)

Собирот на работните луѓе при Градската матична библиотека „Григор Прличев“ — ОХРИД,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на директор

У с л о в и:

- да е од редот на научните, културно просветните и други општествени работници;
- да има висока стручна подготовка со најмалку 5 години работно искуство и
- да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите по конкурсот да се доставуваат до Собирот на работните луѓе при Градската матична библиотека „Григор Прличев“ — Охрид. Некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување. (395)

Работничкиот совет при ОЗТ „ИСТОК ТРАНС“ — Штип, ООЗТ „АТШ“ — Берово

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на работороолен орган (директор) на ООЗТ „АТШ“ — Берово.

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да има висока стручна подготовка — завршен правен, економски или машински факултет со работно искуство од 5 години од кои најмалку 3 години на раководно работно место;

— да има завршено виша сообраќајна школа со работно искуство од 6 години од кои 4 години на раководно работно место;

— да има средно образование со работно искуство од 6 години од кои најмалку 4 години на раководно работно место.

Кандидатите треба да ја прифатат развојната програма на Основната организација и да достават своја програма за развој на истата;

— да имаат стручни квалитети и организаторски способности;

— да поседуваат морално-политички квалитети, да се идејно и општествено политички јасно определени за оживотворување на политиката на СКЈ;

— да не се осудувани за кривични дела утврдени со Законот, а што ги прават неподобни за вршење на работите и работните задачи со посебни овластувања и одговорности.

Молбите со потребните документи кандидатите да ги достават до Конкурсната комисија при ООЗТ „АТШ“ Берово, најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. (396)

Советот на Медицинскиот центар „Борис Канчески“ — Гостивар

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување (реизбор) на долунаведените работни места и тоа:

1. Началник на Диспанзерот за предшколски и школски деца со здравствените станици по селата 1
2. Шеф на Диспанзерот за предшколски и школски деца 1
3. Шеф на Гинеколошко-акушерското одделение 1
4. Шеф на Диспанзерот за жени 1
5. Шеф на Здравствената станица — с. Врапчиште 1
6. Шеф на Поликлиничката служба за возрастни за фамилијарни осигуреници и земјоделци 1
7. Шеф на Одделот за превентивна детска стоматологија 1
8. Шеф на Одделот за превентивна детска заштита 1
9. Одговорна мед. сестра во Здравствената станица — с. Врапчиште 1
10. Одговорна медицинска сестра во Здравствената станица — с. Неготино 1
11. Одговорна медицинска сестра во Здравствената станица — Вруток 1
12. Одговорна медицинска сестра во Детското одделение — болница 1
13. Одговорна медицинска сестра во Здравствената станица — Чегране 1
14. Одговорна медицинска сестра во Здравствената станица — Србиново 1

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. за работното место под број еден потребно е да биде лекар специјалист со 5 години работно искуство од кои 2 години на раководно работно место;
2. за работните места под број 2 и 8 потребно е да биде лекар специјалист — педијатар или лекар од општа пракса со три години работно искуство и положен стручен испит;
3. за работните места под број 3 и 4 потребно е да биде лекар специјалист — гинеколог со над 3 години работно искуство;
4. за работните места под број 5, 6 потребно е да биде лекар од општа пракса со три години работно искуство и положен стручен испит;
5. за работното место под број 7 потребно е да биде лекар специјалист — стоматолог со 3 години работно искуство;
6. за работните места под број 9, 10, 11, 12, 13 и 14 потребно е да има завршено виша медицинска школа со положен стручен испит и 3 години работно искуство или средно медицинско училиште за медицински сестри — акушерки со 5 години работно искуство и положен стручен испит.

Предност имаат кандидатите што се во редовен работен однос во Медицинскиот центар „Борис Канчески“ — Гостивар.

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс потребно е да ги достават следните документи:

1. молба таксирана со 4 динари таксена марка,
2. доказ за завршена стручна спрема и
3. доказ за работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се доставуваат до Медицинскиот центар „Борис Канчески“ — Гостивар. (401)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода, врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77 и 36/77), ќе извршат избор — реизбор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје II — Скопје.

За судија може да се пријави лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве услови:

- да е државјанин на СФРЈ;
- да е дипломиран правник;
- да има положено правосуден испит;
- да има работно искуство и стручно знаење и морално политички квалитети за вршење на судиската функција.

Заинтересираните лица да се пријават до Собранието на Општината Чаир — Скопје — Комисија за прашање на изборите и именувањата во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 400. Одлука за усогласување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација со движењето на просечните животни трошоци | 833 |
| 401. Одлука за именување на Одлуката за давање на кредитни олеснувања на Топилницата за цинк и олово „Злетово“ — Титов Велес | 833 |
| 402. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ | 833 |
| 403. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ | 833 |
| 404. Решение за именување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ | 833 |
| 405. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ | 834 |
| 406. Решение за разрешување од функцијата директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје | 834 |
| 407. Решение за именување директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје | 834 |
| 408. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за информации | 834 |
| 409. Решение за именување советник на републичкиот секретар за народна одбрана | 834 |
| 410. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за правосудство | 834 |
| 411. Решение за именување директор на Републичката управа за приходи во Републичкиот секретаријат за финансии | 835 |
| 412. Решение за именување директор на Републичката управа за имотно-правни работи во Републичкиот секретаријат за финансии | 835 |
| 413. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот финансиски инспекторат во Републичкиот секретаријат за финансии | 835 |
| 414. Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии | 835 |
| 415. Решение за именување советник на републичкиот секретар за финансии | 835 |
| 416. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за индустрија | 835 |

417. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за индустрија — — — — —	835	Општествени договори и самоуправни спогодби	
418. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за индустрија — — — — —	836	317. Колективен договор за правата и обврските од работен однос на работниците на работа кај работодавачите — — — —	840
419. Решение за именување советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство — — — — —	836	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
420. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патешта во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски — — — — —	836	Гевгелија	
421. Решение за именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за патен сообраќај во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски — — — — —	836	318. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците за 1978 година — — — — —	847
422. Решение за повторно именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за железници и жичарници во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски — — — — —	836	319. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — —	847
423. Решение за повторно именување главен инспектор на Републичкиот инспекторат за ПТТ и радиосообраќај во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски — — — — —	836	320. Одлука за утврдување стапките на придонесот од личните доходи на работните луѓе на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита за 1978 година — — — — —	848
424. Решение за разрешување од функцијата помошник на републичкиот секретар за урбанизам — — — — —	837	321. Одлука за утврдување стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита за 1978 година — — — —	848
425. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за наука и образование — — — — —	837	322. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личен доход на работните луѓе на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Гевгелија за 1978 година	848
426. Решение за именување советник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — —	837	323. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход од работен однос на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1978 година — — — — —	849
427. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — —	837	324. Одлука за утврдување стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура за 1978 година — — — — —	849
428. Решение за именување советник на републичкиот секретар за законодавство и организација — — — — —	837	325. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура за 1978 година — — — — —	850
429. Решение за повторно именување директор на Републичката геодетска управа — — — — —	837	326. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата за 1978 година — — — — —	850
430. Решение за именување директор на Архивот на Македонија — — — — —	838	327. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на основното образование за 1978 година — — — — —	850
431. Решение за именување заменик на директорот на Архивот на Македонија — — — — —	838	Исправка на Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита по избор на осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 24/1978) — — — —	851
432. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за информации — — — — —	838	Прописи на општинските собранија	
433. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Дирекцијата за републички стокковни резерви — — — —	838	Гевгелија	
434. Решение за именување директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	838	328. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	851
435. Решение за разрешување од функцијата потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација — — — — —	838	329. Одлука за општински комунални такси — — — — —	855
436. Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	839		
437. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка потврда — — — — —	839		
438. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/77 од 29 март 1978 година — — — — —	839		